

Евроамбасадорот Ерван Фуере ги пренесе забелешките на Брисел: нарушено функционирање на Собранието, влошена кохабитација претседател-Влада, отпуштање и партизација на јавната администрација, која е слаба и неефикасна, потоа Судскиот совет не е комплетиран, а Законот за полиција, кој е донесен, не е имплементиран. Во политичките критериуми на ЕК се наведува дека последните настани во законодавниот дом, во кои ескалираше насилството меѓу пратениците, како и нападот врз новинарите, директно се одразија во оценката за Република Македонија.

"Тоа што зависеше само од Владата, економијата и борбата против корупцијата, е релативно позитивно оценето во Извештајот. Но, има некои работи кои не зависат само од нас, туку и од опозицијата, како и од други фактори во државата", изјави премиерот Никола Груевски.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Третиот Извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија во евроинтеграционите процеси посочува дека нашата земја направила еден чекор напред во однос на борбата против корупцијата но, исто така, се вратила и два чекора назад, бидејќи е нарушено функционирањето на Собранието, потоа политичкиот дијалог меѓу власта и опозицијата е во стагнација. Во Извештајот се наведува дека закочувањето на реформите во судството, партизацијата на јавната администрација, претставуваат дополнителен фактор за ослабување на позицијата на Република Македонија. Премиерот Никола Груевски истакнува дека Извештајот е реален, но сепак дел од одговорноста ја пренасочува и кај опозицијата, која придонела за намалување на шансите на земјата за интегративните процеси.

Во овој момент, премиерот може да се правда или да се прави слеп дека најголемата вина за стагнацијата во евроинтеграционите процеси е кај власта,



ЕВРОАМБАСАДОРОТ ЕРВАН ФУЕРЕ МУ ДАДЕ ЛЕКЦИЈА БРОЈ 1 НА ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ

БРИСЕЛ НИ ОТСВИ

но и кај опозицијата. Меѓутоа, сите државни инструменти се наоѓаат во рацете на Владата, која лесно може да пронајде начин да соработува со опозицијата или да кохабитира со шефот на државата, Бранко Црвенковски. Поради тоа, време е Груевски да го преиспита својот став со кого ќе соработува во Владата, или да смени одредени министри, кои всушност не знаеле да ги менаџираат работите во своите ресори. Тоа значи дека времето си врви, а Република Македонија тапка во место, бидејќи тој и неговиот тим лошо се поставија во однос на функционирањето на државата.

"КОМСИ-КОМСА"

Откако на сите државни фактори во РМ им беше поделен Извештајот на Европската комисија, европратеникот Ерван Фуере јавно ги повика македонските лидери дека во текот на наредните месеци мора да се заложат за откочување на евроинтеграционите процеси, бидејќи лоцирањето на грешките претставува сериозна брана за иднината на државата.

"Она што го кажав за сите политички лидери е дека овој Извештај треба да биде основа за градење на еден политички консензус, со цел да се постигнат неопходните реформи за наредниот период од 12 месеци", изјави амбасадорот на ЕУ во РМ, Ерван Фуере.

Евроамбасадорот ги пренесе забелешките на Брисел: нарушено функционирање на Собранието, влошена кохабитација претседател-Влада, отпуштање и партизација на јавната администрација, која е слаба и неефикасна, потоа Судскиот совет не е комплетиран, а Законот за полиција, кој е донесен, не е имплементиран.

Во политичките критериуми на ЕК се наведува дека последните настани во законодавниот дом, во кои ескалираше насилството меѓу пратениците, како и нападот врз новинарите, директно се одразија на оценката за Република Македонија.

"Исто така, Извештајот нагласува дека бојкотот на Собранието на една од големите опозициони партии и слабиот квалитет на соработка меѓу премиерот и претседателот предизвикуваат негативен ефект на функционирањето на политичките институции. Неодамнешниот судир во Собранието, како и нападот врз новинарите се сериозна грижа и тоа треба темелно да се испита", истакна Фуере.

Она што Европската комисија го поздравува е тоа што ДУИ се врати во законодавниот дом, но ја нотира отежнатата кохабитација меѓу Владата и шефот на државата. Сепак, двете највисоки државни институции имаат исти становишта за клучните прашања. Реформите во јавната администрација постепено се имплементираат, се наведува во Извештајот. Брисел ни забележува дека судството продолжува да страда од недостиг на независност и слаба ефикасност, а единствено што позитивно го верификува е тоа што борбата против корупцијата и криминалот тргна да се одвива кон посакуваната насока.

"НЕ, СÈ ЗАВИСИ ОД НАС!"

"Во Извештајот е напишано тоа што се случуваше минатата година, односно се прераскажани настаните од последните 12 месеци. Истакнати се позитивните работи кои ги направија Владата,

АТА КОМИСИЈА НЁ ВРАТИ ДВА ЧЕКОРА НАЗАД

Собранието и државата генерално, но се посочени и некои слабости, како и делумно завршени работи. Документот, исто така, содржи и препораки", изјави премиерот Никола Груевски по средбата со евроамбасадорот Ерван Фуере, кој и официјално му го предаде документот.

Тој потенцира дека во текот на изминатата година Владата работела максимално и сторила сè што зависело од неа.

"Тоа што зависеше само од Владата, економијата и борбата против корупцијата, е релативно позитивно оценето во Извештајот. Но, има некои работи кои не зависат само од нас, туку и од опозицијата, како и од други фактори во државата. Во овој дел, главно, се одредени слабости. И во тој дел во иднина ќе вложиме напори за постигнување прогрес", оцени премиерот, додавајќи дека Владата внимателно ќе го ана-

лична цел, пристап до ЕУ", изјави Фуере.

Тој, како што истакна, не се сомнева во капацитетот на Македонија за спроведување на потребните реформи, кои ќе и овозможат добивање датум за преговори.

Одговарајќи на новинарско прашање дали има прогноза кога Македонија ќе ги почне преговорите за членство во ЕУ, Груевски рече дека може да каже само колку Владата ќе работи.

"Ќе работиме многу, а кога ќе ги почнеме преговорите не зависи само од нас. Она што зависи од нас ќе го направиме максимално", оцени претседателот на македонската влада.

Во Извештајот како позитивни се забележани растот на економијата од 5,5 отсто во првите шест месеци, регулаторната гилотина, предвременото враќање на долгот и зголемувањето на девизните резерви. Но, и на овие поли-

изјава на композиторот Јан Сибелиус.

"Кога во ресторан во Хелсинки на Сибелиус му се јавила неговата жена и го прашала кога ќе се врати дома, тој одговорил: 'Моја драга, јас сум композитор, а не прогнозер! Тоа ќе биде и мојот одговор до вас. Тоа навистина зависи од земјата и од реформите кои ќе ги направи и дури тогаш можеме сериозно да зборуваме за отворање на преговорите", шеговито и ладнокрвно нè исмеа Рен.

За разликите со Грција околу употребата на уставното име, тој рече дека станува збор за долгорочен проблем кој треба да се реши побрзо.

"Тоа е билатерално прашање. Ги охрабруваме двете страни да побараат решение со помош на ОН. Се надевам дека проблемот ќе се реши бидејќи тоа ни пречи во пристапувањето", истакна еврокомесарот.

Според опозиционите партии СДСМ и

РИ ЕВРОПСКИ "ФАЈРОНТ"

"Кога во ресторан во Хелсинки на Сибелиус му се јавила неговата жена и го прашала кога ќе се врати дома, тој одговорил: 'Моја драга, јас сум композитор, а не прогнозер! Тоа ќе биде и мојот одговор до вас. Тоа навистина зависи од земјата и од реформите кои таа ќе ги направи и дури тогаш можеме сериозно да зборуваме за отворање на преговорите", шеговито и ладнокрвно нè исмеа Оли Рен.

лизира Извештајот и препораките содржани во него.

"Ќе продолжиме да работиме со силен ентузијазам, професионалност, поветеност и одговорност како во изминатиот период", истакна Груевски.

Евроамбасадорот Ерван Фуере ја повика Владата да го прифати Извештајот и да помогне сите политички партии да постигнат целосен консензус околу крајната цел, влез во ЕУ.

"Европската комисија и натаму ќе соработува со Владата и со сите сектори од општеството за да се осигура дека Македонија ќе ја постигне својата ко-

ња, како што посочи Груевски, има уште многу да се работи.

"Ни претстојат уште многу предизвици и проекти. Многу е сработено, но постои уште многу простор за работа. Сè уште сме земја која треба да ја развива својата економија. Сигурно ќе продолжиме со досегашното темпо", додаде Груевски.

СООДВЕТНА ПОЛИТИЧКА КЛИМА

"Годинава Македонија постигна прогрес, особено во борбата против корупцијата, но политичките конфликти го забавуваат нејзиниот пат кон ЕУ", изјави еврокомесарот за проширување, Оли Рен, на прес-конференцијата која се одржа во Брисел и на која го презентираше Извештајот за напредокот на земјите од Балканот во 2007 година.

"Македонија - посочи Рен - треба да ги заврши реформите, а за да се постигне тоа потребна е соодветна политичка клима".

На новинарско прашање кога Македонија би можела да ги почне преговорите за членство, Рен ја цитираше

ДУИ, Владата на Груевски е виновна за лошиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија.

"Можеби требаше да бидеме побучни, погласни во убедувањето на позицијата дека помошта која ја нудиме е навистина конструктивна. Ова е лош извештај за РМ, за кој најголем виновник е Владата на РМ, бидејќи ниту слушаше, ниту зборуваше", изјави Јани Марадули од СДСМ.

"Одговорноста никој не ја зема на свои плеќи, но се знае дека позицијата секогаш сноси одговорност. Одговорноста треба да ја сноси позицијата, бидејќи таа менаџира со власта, таа ги има сите механизми", истакна Рафиз Алити од ДУИ.

Во првата реакција на коалициониот владин партнер НСДП се истакнува дека одговорноста се лоцира и кај власта и кај опозицијата.

"Треба само да го сработиме она што Европа го бара. Поради државата треба сериозно да се подобри кохабитацијата меѓу шефот на државата и премиерот во идниот период и треба да се подобри политичкиот дијалог. Значи, ние самите сме исправени пред сериозна задача и тоа треба да го направиме", оцени Иван Анастасовски од НСДП.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSPANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | Büro Makedonija Tel. 048 / 473 315 Mob. 070 / 711 788 | Büro Stuttgart Tel. 0711 / 8 17 78 72 Fax 0711 / 8 17 78 73 Mob. 0171 / 5 46 32 20 |
|---|---|--|--|

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49